

ИЗЛОЖБА

Академик Блаже Конески бил член на сите академии на наука и уметност во поранешна Југославија, бил член вон работен состав на Академијата во Полска, почесен доктор на науки на Чикашкиот универзитет, а бил добитник и на сите највисоки одликувања од поранешна Југославија.

Пишува: Милева ЛАЗОВА



НЕПОВТОРЛИВИ ЗНАЕЊЕ ГО ПОТ

Во Архивот на Македонската академија на науките и уметностите беше отворена изложба посветена на големиот македонист Блаже Конески. Поводот за изложбата е јубилејот 85 години од неговото раѓање, а содржи дипломи, фотографии, одликувања и најразлична документација која говори каков човек бил академик Конески.

Истовремено, изложбата значи и почеток на повеќе изложби, за еден цел серијал затоа што оваа 2007 година е во знакот на одбележување на 40 години од формирањето на МАНУ, чиј основоположник е и академик Конески. Блаже Конески бил член на сите академии на наука и уметност во поранешна Југославија, бил член вон работен состав на Академијата во Полска, почесен доктор на науки на Чикашкиот универзитет, а добитник е и на сите највисоки одликувања од поранешна Југославија.

"Керката на Конески, која живее во Белград, ја оттуѓи куќата во Скопје и оној материјал, кој досега не беше достапен, овој пат беше донесен во МАНУ, односно во Фондот 'Блаже Конески'. За по смртта тој остави тестаментарно завештание сè што е негово да биде дадено во неговиот Фонд, кој е богат со документација. За наша среќа и за среќа на македонската јавност тие вредни нешта - сите негови достигнувања, награди итн. се најдоа во витрините на Архивот", објасни Властимир Видоев-





ОТ МАКЕДОНИСТ СО ВРДИ ПОСТОЕЊЕТО НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК

ски, управник на Архивот на МАНУ.

Како што потенцираше господинот Видоевски, во Архивот е даден и строго доверлив материјал од Фондот на Ристо Џунов, наш револуционер и политичар. Тоа е кандидатурата за Нобелова награда која, за жал, академик Конески не ја доби, но беше блиску до неа. На изложбата може да се забележат и писма кои датираат од пред формирањето на кодификацијата на нашиот јазик. Тоа се писма упатени од и до Конески од најголемите умови на нашето време од областа на лингвистиката и славистиката.

"Ова се доказите - истакна господинот Видоевски - кои се косат со некои напади врз Конески дека тој го србизирал јазикот. Тоа не е точно. Конески со својата добрина но, пред сè, со неговото знаење ги шармирал и најголемите противници, кои сметале дека македонскиот јазик е или бугарски или не знам каков друг јазик".

На изложбата се претставени и одликувањата од Друштвото на писателите на тогашниот Советски сојуз, потоа најголемото југословенско одликување, највисокото чилеанско одликување, "Принцот на честа" итн. а, исто така, и

неговата кандидатура за член на Руската академија на науките и уметностите, која му била дадена десет дена пред неговата смрт. Најзначајно од сè на оваа изложба се приложените дипломи за завршено средно и високо образование.

"Едно време од страна на група луѓе од разноразни причини се упатуваа обвинувања дека всушност дипломата на Конески му ја дале така, дека нема диплома, дека не докторирал итн. но приложените дипломи можат да го негираат сè тоа", додаде господинот Видоевски.